



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 22 октомври 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 64

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 30 динари. — Претплата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-835; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

699.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 октомври 1982 година.

П. бр. 208
14 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81) по член 3 се додава нов член 3а, кој гласи:

„Член 3а

Обврските на федерацијата за исплата на купоните што втасуваат за наплата во 1982 година по обврзниците на федерацијата издадени врз основа на Законот за пресметување и намиравање на курсните разлики во работењето на банките по девизните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/75), Законот за покрите на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 година до 30 септември 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79) и Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 3/73), како и на купоните на обврзници-

те на федерацијата што втасале за наплата во поранешните години, а чија застареност настапува во 1982 година — се одлагаат и исплатуваат во 1986 година во износите што требаше да се исплатат во 1982 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

700.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ИМЕ ЧЛЕНСКИ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА ПРИМАРНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за обезбедување средства на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Заедничкиот фонд за примарни производи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 октомври 1982 година.

П. бр. 209
14 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ИМЕ ЧЛЕНСКИ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА ПРИМАРНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Заедничкиот фонд за примарни производи, согласно со Законот за ратификација на Спогодбата за основање Заеднички фонд за примарни производи, со која се регулира членството во тој фонд.

Членскиот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Заедничкиот фонд за примарни производи (во натамошниот текст: Заеднички фонд) ја опфаќа задолжителната контрибуција што се уплатува во тој фонд и задолжителната контрибуција што му се плаќа на тој фонд по негово барање.

Член 2

Средствата на име членски влог што му се уплатуваат на Заедничкиот фонд за примарни производи како задолжителна контрибуција ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата во износ од 61.354.470 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 1.142.537 пресметковни единици на Заедничкиот фонд.

Член 3

Средствата од член 2 на овој закон ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата по одделни години, во следните износи, и тоа:

1) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 18.406.341 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 342.761 пресметковни единици на Заедничкиот фонд;

2) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 12.406.341 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 342.761 пресметковни единици на Заедничкиот фонд;

3) во Буџетот на федерацијата за 1985 година — 24.541.788 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 457.015 пресметковни единици на Заедничкиот фонд.

Средствата од точка 1 став 1 на овој член и дел од средствата од точка 2 став 1 на овој член, во износ од 12.270.894 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 228.507 пресметковни единици на Заедничкиот фонд се уплатуваат во готови пари. Делот од средствата од точка 2 став 1 на овој член, во износ од 6.135.447 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 114.254 пресметковни единици на Заедничкиот фонд и средствата од точка 3 став 1 на овој член се уплатуваат со депонирање на неотповикливи, непреносливи и бескаматни обврзници во Заедничкиот фонд, што ќе бидат наплатени врз основа на одлука на Извршниот одбор на Заедничкиот фонд за примарни производи.

Член 4

Средствата на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Заедничкиот фонд, што се плаќаат по негово евентуално барање, ќе се обезбедат од постојаната буџетска резерва на федерацијата и ќе се исплатат во износ од 9.751.704 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 181.595 пресметковни единици на Заедничкиот фонд.

Член 5

Средствата од член 3 на овој закон се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија и ќе се користат по барање на Заедничкиот фонд во САД долари.

Средствата од став 1 на овој член треба да се предвидат во Одлуката за обезбедување девизи за потребите на федерацијата (и врз основа на тоа да се исплатуваат од текуштите девизни резерви со кои ракува Народната банка на Југославија) со тоа што обврзката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, утврдена во САД долари ќе се пресметува според курсот што ќе важи на денот на користењето на средствата според одредбите на овој член.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

701.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 октомври 1982 година.

П бр. 210
14 октомври 1982 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984

Член 1

Увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, се ослободува од плаќање царина и други увозни давачки.

Член 2

Ослободувањето од плаќање царина и други увозни давачки се однесува на опремата и репродукциониот материјал што не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, до количество и вредност што се утврдени во Спецификацијата на опремата и репродукциониот материјал од увоз за одржување на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 (во натамошниот текст: Спецификацијата), што претставува негов составен дел.

Член 3

Вредностите на опремата и репродукциониот материјал во Спецификацијата се искажани според курсот на динарот на 30 април 1982 година.

Член 4

Сојузниот извршен совет може, на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии, со претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, со одлука да врши измени и дополненија во Спецификацијата во однос на видот на стоките и вредноста до 15% над утврдената вредност.

Член 5

Организацијата на здружен труд или заедницата врз која Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри ќе го пренесе правото на располагање во поглед на објектите односно опремата и непотрошениот репродукционен материјал, на таа опрема и репродукционен материјал нема да плаќа царина и други увозни давачки.

Ако организацијата на здружен труд односно заедницата го пренесе правото на располагање во поглед на објектите односно опремата или непотрошениот репродукционен материјал од став 1 на овој член врз друга организација или заедница пред истекот на рокот од пет години од денот кога Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри ѝ го пренел тоа право, должна е да плати царина и други увозни давачки на вредноста на репродукциониот материјал и на амортизираниот дел од опремата.

Член 6

Увозот на опремата и репродукционен материјал според одредбите на овој закон ќе се врши преку царинарницата Сараево.

Ослободување од плаќање царина и други увозни давачки според одредбите на чл. 1 и 2 од овој закон ќе се оствари под услов увозникот на опремата и репродукциониот материјал во постапката на царинството да поднесе потврда од Стопанската комора на Југославија, односно од соодветното општо здружение дека таа опрема или репродукционен материјал не се произведува во Југославија или се произведува во недоволни количества.

Член 7

Одредбите на овој закон за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки се применуваат и на опремата и репродукциониот материјал утврдени во Спецификацијата кои за намените предвидени со овој закон се увезени од 1 јануари 1982 година.

Член 8

Овој закон се применува на увозот на опрема и репродукционен материјал што се врши до 1 февруари 1984 година.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОПРЕМАТА И РЕПРОДУКЦИОНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984

Реден број	Форма на увозот	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количество	Вредност во динари
1	2	3	4	5	6
1	ЛБ 32.12/2		Китови за пополнување, друго Ех.		
			Метален кит за спојување на цевки што спроведуваат амонијак	7 парч.	31.280
2	ЛБ 37.03/2		Хартија осетлива на светлина, неекспонирана, друго Ех.		
			Специјална хартија за изработка на пропусници	2.000 парч.	1.457.641
3	ЛБ 38.19/3ж 11		Хемиски препарати, неспоменати и неопфатени во други тарифни броеви, друго, лабораториски Ех.		
4	ЛБ 38.19/3р		Хемиски тестови за контрола на анаболици Хемиски производи, неспоменати и неопфатени во други тарифни броеви, друго, друго Ех.	600 парч.	1.224.903
			— флуоросцентни стапчиња за маркирање за патеки	150 парч.	25.215
			— флуоросцентни ознаки за маркирање на ски-патеки во магла	100 парч.	45.980
			— хемиски термофори	20 парч.	6.124
5	ЛБ 39.07/8д		Производи од материјали од тар. бр. 39.01 до 39.06, друго, друго Ех.		
			— пластични фолии за топлотна изолација на повредени лица во транспорт	370 парч.	123.737
			— сигурносни мрежи и огради за заштита на скијачките патеки	3.000 мет.	7.456.630
			— заштитни огради од плексиглас, за хокеј игралишта	2 компл.	7.200.000
			— вештачки пластични патеки за скокалници	2 компл.	9.200.000
6	ЛБ 40.14/1		Други производи од мека гума, затиначи Ех.		
			Силиконска затиначка гума за рефлектори	1.000 парч.	107.380

1	2	3	4	5	6
7	ЛБ	49.06/1	Проекти и нацрти Ех.		
			Проекти и нацрти за натпреварувачки патеки	2 парч.	609.859
8	ЛБ	70.14/2	Рефраторско стакло (за фарови и сл.) Ех.		
			Стакло за рефлектори	900 парч.	505.200
9	ЛБ	70.21/4	Други производи од стакло, друго Ех.		
			Стакло за визуелна контрола на проток на флуид	10 парч.	6.520
10	ЛБ	73.21/3	Прачки, цевки, и др. од железо подготвени очигледно за конструкции Ех.		
			Цевести столбови за држење на заштитни мрежи	390 парч.	3.261.319
11	ЛБ	73.25/16	Јажина челични, други Ех.		
			Челични јажина за заштитни мрежи	7 парч.	689.011
12	ЛБ	73.40/4г	Други производи од железо, друго, друго Ех.		
			Затегнувачи за сајли (карабинери)	40 парч.	61.245
13	ЛБ	73.16/36-2	Други производи од алуминиум, обработени, друго Ех.		
			Алуминиски кутии за транспорт и пренесување на опрема	2 парч.	106.023
14	ЛБ	82.05/1а-3	Изменлив алат за рачни алати, од прост метал, бургии за дупчење на други материјали Ех.		
			Сврдла за дупчење на дупки во земјата	30 парч.	27.560
15	ДК	84.10/2г	Пумпи со наизменично движење, други Ех.		
			Пумпи за разладни постројки	3 парч.	3.533.000
16	ДК	84.10/3д	Центрифугални пумпи, за течност, други Ех.		
			Центрифугални пумпи со висок притисок за вода со припаѓачки резервни делови	3 парч.	22.129.503
17	ДК	84.11/16-2а-7	Компресори, стабилни, други Ех.		
			Компресори за воздух	1 парч.	209.000
18	ЛБ	84.18/16	Центрифуги, други Ех.		
			Лабораториски центрифуги со ладење, за биолошки течности	1 парч.	2.296.703
19	ЛБ	84.18/2ж	Изменливи филтери Ех.		
			Филтери за разладни постројки	20 парч.	23.350
20	ЛБ	84.21/3	Апарати за распрекување течности други, други Ех.		
			Апарати за производство на вештачки снег	1 комплет	18.900.000
21	ЛБ	84.22/1	Хоризонтални витла Ех.		
			Витла за извлекување	2 парч.	122.490

1	2	3	4	5	6
22	ЛБ	84.22/6f	Жичари Ех.		
			жицари	3 парч.	125.400.000
			ски-лифтови	6 парч.	140.030.000
23	ЛБ	84.24/45	Земјоделски машини за приготвување на земји, други машини, други Ех.		
			Машини за симнување на тревниот слој со земја -секач на бозје	1 парч.	138.780
24	ЛБ	84.33/1	Машини од сите видови за сечење хартија Ех.		
			Машини за режење хартија	1 парч.	707.384
25	ЛБ	84.34/15	Машини за слагање букви, друго Ех.		
			Композер	2 парч.	2.143.590
26	ЛБ	84.45/95	Машини за острење Ех.		
			Машини за острење на лизгалки	3 парч.	156.175
27	ЛБ	84.49/1r	Алати што при работата се држат во рака, со вгра- ден неелектричен мотор, друго Ех.		
			Моторни дупчалки за дупчење на дупки во земјата	2 парч.	70.435
28	ЛБ	84.53/35	Комплетни дигитални централни единици за обра- ботка на податоци, други Ех.		
			— комплетни системи за автоматска обработка на податоци со централна единица и со припаѓачки периферни единици	2 компл.	169.291.531
29	ЛБ	84.54/1	Други канцелариски машини за умножување Ех.		
			Машини за умножување	18 парч.	13.548.635
30	ЛБ	84.54/2	Други канцелариски машини, други машини Ех.		
			Машини за раздвојување на документи	1 парч.	303.227
31	ЛБ	84.59/8k	Машини и механички уреди, со посебни функции, што не се распоредуваат во нисен тарифен број на оваа глава, други машини, механички уреди, други, Ех.		
			— Носечки приклучни уреди за чистење снег	1 парч.	276.000
			— Машини за мазнење лед	6 парч.	26.334.000
32	ЛБ	84.61/1 и 2	Вентили и слични уреди за цевоводи Ех.		
			Вентил за разладни постројки, пумпна станица	516 парч.	9.104.573
33	ЛБ	84.65/2	Делови на машини кои не се распоредуваат во кој и да е друг тарифен број на оваа глава, други де- лови Ех.		
			Семеринзи	45 парч.	334.193
34	ДК	85.01/45	Генераторски агрегати, со клипни мотори со вна- трешно согорување, други Ех.		
			Генераторски агрегати за резервно непрекинато на- појување со електрична енергија	6 парч.	17.765.000

1	2	3	4	5	6
35	ДК	85.01/9	Исправувачи и исправувачки апарати Ех.		
			Исправувачи за полнење батерии	10 парч.	26.067
36	ЛБ	85.10/16	Батериски електрични светилки, други Ех.		
			Челни ламби	160 парч.	79.620
37	ЛБ	85.13/1e-2	Електрични апарати за жична телефонија, друго, друго Ех.		
			Интерфонски систем за договарање	10 парч.	2,281.392
38	ЛБ	85.14/1	Микрофони и нивни постаменти звучници; аудио- фреквентни електрични зајакнувачи Ех.		
			— слушалки и звучници	110 парч.	4,431.014
			— микрофони	52 парч.	689.011
			— држачи на микрофони	24 парч.	59.420
			— зајакнувачи аудиофреквентни	14 парч.	3,024.452
			— слушалки со микрофон, за глава	4 парч.	50.039
			— мегафони	25 парч.	133.974
			— комплет студио за озвучување со опрема за да- лечинска контрола и селективно избирање на канали	2 компл.	27,860.191
39	ДК	85.15/1	Радио-телефонски предавател и приемни уред: пре- даватели и примопредаватели Ех.		
			— токи-воки апарати	900 парч.	13,780.219
			— радио-предаватели за селективно повикување на лица со припаѓачки сет на приемници	3 парч.	3,570.000
40	ДК	85.15/2	Телевизиски приемници во боја Ех.		
			Големи ТВ екрани за прес-центри	24 парч.	7,732.235
41	ЛБ	85.15/10a	Делови на производите од точка 2 на овој тарифен број Ех.		
			Насочени телевизиски антени	25 парч.	123.318
42	ЛБ	85.17/2в	Електрични апарати за визуелна сигнализација Ех.		
			Спортски семафори за пресметување на времето и пишување на резултатите од натпреварувањата за разни спортски дисциплини	3 парч.	45.812.800
43	ЛБ	85.17/4в	Делови на електрични апарати за звучна и визуел- на сигнализација, други Ех.		
			Јавувачи на пожари (јонизациони, оптички и звуч- ни)	740 парч.	3,553.000
44	ЛБ	85.19/13	Електрични апарати за создавање споеви во елек- трични струјни кола Ех.		
			Приклучници — конектори за кабли	670 парч.	213.554
45	ЛБ	85.20/1	Електрични сијалици со влакно, освен инфрацрве- ни и ултравиолетови сијалици Ех.		
			Сијалици за рефлектори	824 парч.	168.426

1	2	3	4	5	6
46	ЛБ	85.23/2	Изолирани електрични проводници, телекомуника- циони кабли Ех.		
			— микрофонски кабли	15 парч.	18.833
			— тонски кабли	52 парч.	200.272
			— антенски и батериски кабли	4.000 мет.	1,672.000
			— кабли за врска	10 парч.	15.311
47	РК	87.01/1	Трактори гасеничари Ех.		
			Трактори за збивање снег со опрема	19 парч.	70.003.347
48	РК	87.01/3ф-1ф	Трактори, друго, други до 120 КС, други Ех.		
			Машини за одржување на скијачки патеки во ле- тен период	1 парч.	276.000
49	РК	87.02/3г	Моторни возила за превоз на стоки, друго, друго Ех.		
			— повеќенаменско возило „UNIMOG“	4 парч.	7,350.982
			— моторни санки за превоз на лица и опрема	10 парч.	2,375.848
50	РК	87.03/2	Моторни возила за специјални цели, за чистење снег Ех.		
			Самоодни чистачи на снег	6 парч.	47,102.727
51	РК	87.03/3	Моторни возила за специјални цели, за чистење на улицы Ех.		
			Возила за чистење на сообраќајници	4 парч.	20.034,924
52	ЛБ	90.07/16	Фотографски апарати, други Ех.		
			— полароид колор фотографски апарати	12 парч.	3,009.600
			— полароид камери, со блиц	2 парч.	64.308
53	ЛБ	90.12/2	Други оптички микроскопи Ех.		
			Микроскопи	1 парч.	1,531.135
54	ЛБ	90.13/1а	Рефлектори од 10 kW Ех.		
			Рефлектори за осветлување и спасување	912 парч.	18,486.548
55	ЛБ	90.13/3	Ласери, друго Ех.		
			Ласерски проектор за визуелни ефекти	1 парч.	2,508.000
56	ЛБ	90.14/2	Метеоролошки инструменти, друго Ех.		
			— висиномери и падомери	31 парч.	169.963
			— специјална метеоролошка сонда (балон)	1 парч.	301.466
57	ЛБ	90.17/в	Електрокардиолошки апарати, електрокардиографи Ех.		
			Преносни електрокардиолошки апарати	10 парч.	658.389
58	ЛБ	90.17/3г	Медицински апарати, друго, друго Ех.		
			— магилова фаќалка	8 парч.	42.872
			— апарат за анестезија носив	2 парч.	842.125
59	ЛБ	90.18/16	Гас-маски и слични апарати, друго Ех.		
			Џебни маски за давање на вештачко дишење	10 парч.	4.594

1	2	3	4	5	6
60	ЛБ	90.18/3	Апарати за озонотерапија, и за давање кислород Ех. — апарати за вештачко дишење — амбулантен комплет со пожен аспиратор — прирачни апарати за брза интервенција	30 парч. 5 парч. 31 парч.	163.832 96.462 2,469.723
61	ЛБ	90.24/2в	Инструменти и апарати за автоматско контролирање на температурата, друго, друго Ех. Регулатори на температурата за клима-уред	70 парч.	217.170
62	ЛБ	90.27/3	Други бројачи Ех. — мерачи на протокот на водата — систем за контрола на влегувањето на посетителите	3 парч. 2 компл.	3,062.271 5,520.000
63	ЛБ	90.28/2	Електронски инструменти и апарати за мерење на јонизирачки зрачења Ех. Автоматски гама бројач	1 парч.	1,531.135
64	ЛБ	90.28/3г	Други електронски инструменти, други Ех. — апарати за гасна, течна хроматографија и спектроденситометрија — инструменти за мерење на времето на натпреварувачките дисциплини — инструменти за брзо пронаоѓање на местото на дефектот на каблите	7 парч. 3 парч. 1 парч.	17,009.384 18,906.456 2,392.000
65	ЛБ	90.28/5б	Други неелектронски инструменти, други Ех. — инструменти за мерење на деформации на конструкции — инструменти за допирно мерење на температурата на лизгалиштата кај бобови и санки — луксометри — инструменти за автоматска регулација на температурата	22 парч. 8 парч. 2 парч. 15 компл.	137.810 55.121 15.311 2,226.200
66	ЛБ	90.29	Делови погодни за употреба со еден или повеќе производи од тар. бр. 90.28 Ех. Делови на мерни уреди за разладна опрема	1 компл.	257.600
67	ЛБ	91.01/1	Нитоперки Ех. Спортски нитоперки	30 парч.	160.769
68	ЛБ	92.11/2 и 4	Грамофони, диктафони и други апарати за снимање или репродукција на звук Ех. — стерео грамофони со автоматски менувач на плочи — магнетофони — диктафони	4 парч. 11 парч. 30 парч.	240.894 870.310 1,413.238
69	ЛБ	92.11/3	Телевизиски апарати за снимање или репродукција на слика и звук Ех. Видеорекордери	20 парч.	1,178.133
70	Д	93.04/2	Друго огнено оружје; старт-пиштоли Ех. Сигнални стартни пиштоли	15 парч.	773.223
71	ЛБ	94.02/1	Медицински мебел Ех. Опрема за превезување на покредени лица (воздушни душеци, специјални чамци и носила на скии)	38 парч.	6,032,674

1	2	3	4	5	6
72	ЛБ 97.04/5д	Производи за друштвени игри, друго, друго Ех.			
		Уреди за електронски игри		30 парч.	3,762.000
73	ЛБ 97.06/10	Прибор и реквизити за спортови и игри, друг спор- тски прибор Ех.			
		— пакови за хокеј		4.000 парч.	306.227
		— цеппини		10 парч.	15.311
		— хокеј палки		200 парч.	91.868
		— дерези		10 парч.	1.532
		— бобови		4 парч.	779.760
ВКУПНО:					945,092.602

702.

Врз основа на член 103 од Деловникот за заедничка работа на соборите на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1982 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 октомври 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 40-ГОДИШНИНАТА НА ПРВОТО И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЈ**

1. Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување на 40-годишнината на Првото и Второто заседание на АВНОЈ, се утврдува неговиот делокруг и составот (во натамошниот текст: Одбор).

2. Одборот утврдува програма за одбележување на 40-годишнината на Првото и Второто заседание на АВНОЈ и ги координира активностите на органите и организациите што учествуваат во одбележувањето на 40-годишнината на Првото и Второто заседание на АВНОЈ.

3. Одборот го сочинуваат: претседателот и потпретседателот на Собранието на СФРЈ, претседателите на соборите и генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

По еден претставник за член на Одборот делегираат: Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, Југословенската народна армија, Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Претседателството на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Претседателството на Сојузот на здруженијата на борците од народноослободителната војна на Југославија и социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

Советот на федерацијата делегира три претставника од редот на своите членови за членови на Одборот.

Членови на одборот се и претседателите на собранијата на општината Бихаќ и Јајце

4. Претседателот на Собранието на СФРЈ е претседател на Одборот.

5. Стручните и другите работи потребни за работа на Одборот ги врши Секретаријатот на Одборот, што го формира Одборот од редот на раководните и на другите работници на работа во службите на Собранието на СФРЈ на предлог од генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 81

14 октомври 1982 година
БелградПретседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.Претседател
на Соборот на
републиките и покраините, на Сојузниот собор,
Никола Кмезиќ, с. р. д-р **Антон Вратуша, с. р.****703.**

Врз основа на член 231 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 236 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 26 став 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и по прибавено мислење од Сојузниот извршен совет и од извршните совети на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 октомври 1982 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1981 ГОДИНА**

Се потврдува Завршната сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој

на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1981 година, што ја донесе Собранието на Фондот со својата одлука 03 број: 317/3-82 од 27 април 1982 година, и Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во 1981 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 32

14 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините,
Никола Кнезиќ, с. р.

704.

Врз основа на член 281 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 октомври 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 36. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ 1981 ГОДИНА ВО НОВИ САД

1. Се усвојува иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествен договор за организирањето и финансирањето на 36. светско првенство во пинг-понг 1981 година во Нови Сад.

2. Се определува Одборот за финансии да учествува во постапката на подготвувањето на овој општествен договор и по постигнатата согласност со другите учесници да го предложи текстот на овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 64

14 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините,
Никола Кнезиќ, с. р.

705.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 14 октомври 1982 година, ги разгледуваше извештаите на Сојузниот извршен совет за спроведувањето на Заклучоците на Соборот од седницата одржана на 15 и 16 јули 1982 година, усвоени по повод разгледувањето на Извештајот на Сојузниот извршен совет за остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1981 и 1982 година, со процена на можностите за остварување на Планот во 1983 година, Информацијата за актуелните прашања на снабденоста на домашниот пазар со некои производи за широка потрошувачка и со репродукционен материјал во првото полугодие од 1982 година и Актуелните прашања на екстерната ликвидност на земјата.

Врз основа на подготвените материјали, расправага во работните тела на Соборот и во Соборот, експозето на потпретседателот на Сојузниот извршен совет, а имајќи ги предвид Заклучоците од III седница на ЦК СКЈ за актуелните идејно-политички прашања на општествено-економската ситуација во земјата, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините, одржана на 14 октомври 1982 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека несполнотите тенденции во стопанските движења, на кои беше укажано со Заклучокот на Соборот, и натаму продолжуваат речиси на сите сектори на општествената репродукција, посебно на секторот на економските односи со странство, индустриското производство и енергетиката, и дека овие движења позначајно отстапуваат од основните цели и задачи утврдени во Резолуцијата за оваа година, со што уште повеќе се заоструваат економските и социјалните проблеми во општеството. Поради тоа, Соборот истакнува дека јулските заклучоци во целост и натаму се актуелни, но дека треба со многу поголема решителност, доследност и одговорност да се работи врз нивното спроведување.

2. Заради спроведување на Резолуцијата за 1982 година и на Заклучоците на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ од јули оваа година е неопходно:

— да се спроведат донесените мерки, како и да се преземаат натамошни мерки за поттикнување на индустриското производство, есенската берба и сејбата и на стопанската активност во целост;

— Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните органи, итно да подготви програма за обезбедување на надворешната ликвидност на земјата. Треба да се разгледа потребата од дополнителни стимулативни мерки за зголемување на извозот, посебно на организациите на здружен труд што остваруваат поголем извоз од планираниот и поголем нето-девизен ефект. Едновременно, треба да се обезбеди остра селекција на увозот заради негово приоритетно насочување кон производство наменето за извоз и снабдување на пазарот со производи од витално значење за потрошувачката на населението, како и да се спроведат донесените прописи за увоз на репродукционен материјал на кредит од конвертибилното подрачје;

— Сојузниот извршен совет и надлежните органи најспешно да ги спроведуваат прописите во врска со ограничувањето на изнесувањето на динари од земјата, а со соодветни мерки решително да ги спречат појавите на приватен клиринг. Треба да се обезбеди доследно спроведување на политиката на реалниот курс на динарот и да се спречат појавите

на плаќање во земјата со странски средства за плаќање. Неопходно е со економски и со други мерки да се дестимулира одливот на девизи за нестоковни плаќања и организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници да утврдат програми за порационално користење на девизите;

— да се преземат итни мерки за штедсе на сите видови енергија и кај сите потрошувачи. Сојузниот извршен совет треба веднаш да донесе конкретни програми на мерки за штедење на енергија. Такви програми, исто така, треба да донесат сите општествено-политички заедници и организациите на здружен труд и веднаш да почнат со нивната примена. Треба да се забрза процесот на усогласување и што побрзо да се донесе Општествениот договор за мерките за поттикнување на отворањето на нови и модернизација на постојните рудници на јаглен и на експлоатационите полиња на нафта и гас. Исто така, треба да се преземат сите неопходни мерки за да може што побрзо да се заврши изградбата на веќе започнатите енергетски објекти и тие објекти што побрзо да се пуштат во работа;

— во поглед на снабденоста на домашниот пазар со производи за широка потрошувачка утврдени во Општествениот договор за мерките за снабдување на единствениот југословенски пазар со производи од посебен интерес за потрошувачката на работните луѓе и граѓаните во 1982 година, неопходно е доследно да се спроведат Заклучоците на Соборот од 15 и 16 јули 1982 година и енергично да се отстранат причините што го оневозможуваат нивното спроведување. Во врска со тоа, Сојузниот извршен совет веднаш треба да утврди акциона програма за рамномерно снабдување на населението со најосновни стоки за широка потрошувачка на целиот југословенски пазар;

— да се продолжи со ограничување на општата и заедничката потрошувачка, како и што поитно да се согледаат сите ефекти од интервентните закони, а посебно заради одредбите што, пред сè, заради либерното дејствување, доведуваат до несакани последици;

— да се преиспитаат сите инвестиции во тек заради нивно сведување во реалните материјални можности и приоритетите утврдени со Резолуцијата за 1982 година;

— да се преземаат и доследно да се спроведуваат соодветните мерки за усогласување на растезот на личните доходи и заедничката потрошувачка со естварниот чист доход, а реалните лични доходи со порастот на продуктивноста на трудот. Соборот ја поддржува општествено-политичката активност во овој поглед и смета дека треба уште поенергично да се продолжи. Личните доходи во организациите на здружен труд што работат со загуби треба со соодветни мерки селективно да се сведуваат во рамките утврдени со самоуправните спогодби и со законските прописи;

— доследно да се спроведува Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги. До крајот на годинава треба да се подготват програми за постепено излегување од режимот на максимирани цени и да се создадат услови за поголемо дејство на економските законитости уште во наредната година. Треба да се засили општествено-политичката активност и одговорноста на сите учесници во одлучувањето за цените. Инспекциските и другите надлежни органи, а посебно правосудните, треба да го следат спроведувањето на наведената одлука и да обезбедат ефикасна примена на санкциите спрема прекршителите на овој пропис;

— да се обезбеди сведување на растезот на паричната маса и пласманот на банките во планираните рамки и со дополнителни мерки и со енергични акции на сите надлежни органи да се стори се областа на монетарно-кредитната политика да дејствува во правец на запирање на негативните движења во

стопанството, а едновременно да придонесе монетарните движења да бидат во согласност со планираните рамки и со стабилизационата политика што бара покрај другото, веднаш да се преземат и мерки со кои ќе се оневозможи натамошниот пораст на должничко-доверителските односи и меѓусебните побарувања. Заради ставање на целокупниот монетарно-кредитен и банкарски систем во функција на остварувањето на програмата за економска стабилизација, треба веднаш и енергично да се пристапи кон отстранување на натрупаните деформации во оваа област и што поскоро да се подготват конкретни предлози за побрза доградба на монетарно-кредитниот и банкарскиот систем;

— да се следи спроведувањето на утврдената политика за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово и да се отстрануваат проблемите, тешкотиите и слабостите во спроведувањето на политиката во оваа област. Треба да се преземаат мерки и активности заради поттикнување и натамошно забрзување на процесот на самоуправното здружување на трудот и средствата врз доходна основа помеѓу организациите на здружен труд од стопански развиените републики и САП Војводина и од стопански недоволно развиените републики и САП Косово, како и заради доследно спроведување на другите договорени мерки.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека Извештајот на Сојузниот извршен совет за спроведување на Заклучоците на Соборот на републиките и покраините од 15 и 16 јули 1982 година недоволно укажува на причините и на евентуалната одговорност за недонесување на сите предвидени мерки според Програмата за остварување на Резолуцијата за 1982 година, како и на причините и одговорноста за неспроведување на веќе донесените мерки на економската политика.

Соборот посебно констатира дека организациите, заедниците во федерацијата и другите носители на задачите, што со Заклучокот без задолжени исто така да поднесат извештаи, не го направија тоа во предвидениот рок. Стопанската комора на Југославија, Народната банка на Југославија, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, Југословенската банка за меѓународна економска соработка и Сојузната заедница за работи на цените треба до крајот на октомври да ја извршат својата обврска утврдена со Заклучокот на Соборот.

Соборот го обврзува Сојузниот извршен совет и натаму да го информира Соборот за реализацијата на задачите утврдени во Резолуцијата за 1982 година и за реализацијата на Заклучоците на Соборот на републиките и покраините од јули оваа година, за ефектите од преземените мерки и за тешкотиите на кои се наидува во нивното спроведување, како и за причините поради кои не е во можност да ги реализира, а, по потреба, треба да предложи и нови мерки.

Соборот укажува на потребата од побрзо и поефикасно договарање, какоа и на неопходноста мерките што се донесени и што ќе се донесуваат напредно и синхронизирано да се спроведуваат на сите нивоа, од организациите на здружен труд, преку општините, републиките и автономните покраини, до федерацијата.

Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи и организации треба што поскоро да пристапат кон операционализација на долгорочната програма за економска стабилизација и на Заклучоците од III седница на ЦК СКЈ.

4. Имајќи ја предвид потсилената тенденција на непочитување на сојузните закони и на другите прописи и договорените мерки на економската политика, како и другите начини на незаконито однесу-

вање и кршење на моралот на социјалистичкото самоуправно општество, што го загрозува натамошниот развој на самоуправните општествено-економски и општествено-политички односи, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на обврската на сите органи надлежни за спречување, гонење и прописување казни за противзаконито однесување, активно да ја вршат својата функција врз остварување надзор над извршувањето на сојузните закони и другите прописи, а посебно на контрола на примената на сојузните закони и другите договорени мерки на економската политика, како и да преземаат спертични мерки против прекршителите на овие прописи. Исто така е потребно овие органи во вршењето на своите функции утврдени со законот да имаат потполна самостојност и независност во работата.

Соборот го обврзува Сојузниот девизен инспекторат и Сојузниот назарен инспекторат редовно и непосредно да го известуваат Соборот за податоците до кои ќе дојдат при откривањето на непочитување на примената на сојузните закони и другите прописи и на договорените мерки на економската политика и навремено и директно да предупредат на субјектите што не ги почитуваат, за да може во натамошната постапка да се утврди нивната конкретна одговорност.

Соборот исто така го обврзува Сојузниот извршен совет, во што е можно пократок рок, да ги преиспита сојузните прописи што се однесуваат на организацијата, надлежноста и овластувањата на Сојузниот девизен инспекторат и на Сојузниот назарен инспекторат, на Службата на општественото книговодство, како и на другите органи за општествена контрола и, во прски со тоа, да му поднесе информација на Соборот, како и да предложи измени и дополненија на овие прописи заради обезбедување на поголема ефикасност во работата на овие органи.

Сојузното јавно обвинителство ќе му поднесе на Соборот информација за тоа кои мерки и активности ги презело заради спречување на кршењето на законите што ги донел Соборот, а посебно во прска со гонењето на сторителите на кривични дела, стопански престапи и прекршоци.

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 30-7/82-045
14 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините
Никола Кнезич, с. р.

706.

Врз основа на член 46 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, број 52/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И НА ДРУГ РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗАРАДИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ИЗВОЗ КОИ СЕ НАПЛАТУВААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

1. Заради производство на стоки за извоз кои се наплатуваат во конвертибилни девизи, можат да

се увезуваат сировини и друг репродукционен материјал, ако нивната вредност не преминува 50% од вредноста на стоките што ќе се извезуваат.

2. Сировините и другиот репродукционен материјал, што се увезуваат во смисла на точка 1 од оваа одлука, не можат да се користат за производство на стоки што ќе се продаваат во Југославија.

3. Сировините и другиот репродукционен материјал од точка 1 на оваа одлука можат да се увезуваат врз основа на согласност од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, која се дава за секоја поединечна работа.

Во согласноста од став 1 на оваа точка ќе се утврдат видот и вредноста на сировините и на другиот репродукционен материјал што се увезува, видот и вредноста на стоките што се извезуваат и рокот за извоз на тие стоки.

4. Кон барањето за издавање на согласноста од точка 3 на оваа одлука, организацијата на здружен труд му поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија преглед на видовите и вредноста на сировините и на другиот репродукционен материјал што го увезува и преглед на вредноста и видовите на сировините и на другиот репродукционен материјал од домашно потекло, преглед на вредноста на вложениот труд и на вредноста и видовите на стоки што се извезуваат, како и писмена изјава дека во дадениот рок и во дадената вредност ќе ги извезе произведените стоки.

5. Ако за сировините и другиот репродукционен материјал што се увезуваат според одредбите од оваа одлука е пропишано да се увезуваат по основ на стоковен контингент, односно девизен контингент, согласноста од точка 3 на оваа одлука претставува истовремено и право на увоз на односните стоки по тој основ.

6. На сировините и на другиот репродукционен материјал што се увезуваат според одредбите од оваа одлука не се однесуваат мерките за привремено ограничување на увозот донесени врз основа на овластувањето од член 46 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

7. Надлежните царинарници ќе водат посебна евиденција и контрола за одобриениот увоз и за извршениот извоз на стоки, во смисла на оваа одлука, и ќе ја известуваат за тоа Сојузната управа за царини, надлежната народна банка на републиката, односно надлежната народна банка на автономната покраина и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за спроведувањето на оваа одлука ќе доставува месечни извештаи до Сојузниот извршен совет.

8. Упатство за начинот и за постапката за поднесување барање и документација за одобрување на увоз во смисла на оваа одлука дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по прибавено мислење од Сојузната управа за царини и од Народната банка на Југославија.

9. Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд:

1) ако увезените сировини и друг репродукционен материјал не ги употреби за производство на стоки за извоз (точка 1);

2) ако произведените стоки ги продаде на домашниот пазар (точка 2);

3) ако во рокот и во вредноста на преземената обврска за извоз, не ги извезе произведените стоки (точка 4).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 500 до 20.000 динари.

За прекршок од став 1 на овој член може да се изрече заштитна мерка одземање на увезените стоки, како и одземање на стоките произведени за извоз ако не се извезени во рокот.

Ако стоките произведени за извоз се продадени во Југославија, за прекршокот од став 1 на овој член може да се изрече заштитна мерка — одземање на имотната корист во вредноста на продадените стоки.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 435
14 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

707.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82) и член 36 став 4 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 и 3/81), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82), по точка 11 се додава нова точка 11а, која гласи:

„По исклучок од одредбите на точка 4 ст. 1, 3 и 5 на оваа одлука, граѓаните и граѓанските правни лица што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука продале девизи од своите девизни сметки и девизни штедни влогови заради купување на домашни производи во смисла на Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82), можат да купуваат домашни производи под условите од оваа одлука, а најдоцна до 20 јануари 1983 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 436
21 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

708.

Врз основа на член 11 од Законот за евиденцијата на научната, културната, просветната и техничката соработка со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81), во спогодба со директорот на Сојузниот завод за статистика, а по претходно прибавено мислење од надлежните органи во републиките и автономните покраини, директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕНАТА НАУЧНА, КУЛТУРНА, ПРОСВЕТНА, ТЕХНИЧКА И ТЕХНОЛОШКА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО

1. Со ова упатство се утврдуваат единствените методолошки принципи за начинот на водење и користење на евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство и единствените обрасци за искажување на податоците од чл. 3 до 6 и член 9 од Законот за евиденцијата за научната, културната, просветната и техничката соработка со странство (во натамошниот текст: Законот).

2. Евиденцијата за научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство се води по податоците што се однесуваат на основите, носителите, предметот, формите и изворите на финансирање на таа соработка.

3. Единица на евидентирањето е еднокртна акција остварена во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во странство со која е реализирана определена форма или предмет на соработка со странство, со тоа што за секоја акција се пополнува по еден образец.

Ако се во прашање сложни форми на соработка (проекти, денови на култура, фестивали, средби на градови и др.), се евидентираат сите акции.

4. Евиденцијата се води за остварената научна, просветна, културна, техничка и технолошка соработка со странство (во натамошниот текст: соработка со странство).

Под остварена соработка со странство, во смисла на ова упатство, се подразбира завршена соработка, како и соработка кај која е завршена првата етапа, ако се остварува подолго од една година.

Акцијата што се остварува подолго од една година се пријавува во рок до 30 дена од денот на почетокот и во рок до 30 дена од денот на завршетокот на акцијата.

5. Остварената соработка со странство ја евидентира носителот на соработката од Социјалистичка Федеративна Република Југославија на соодветен образец.

Ако соработката со странство е остварена во две или повеќе области, се евидентира областа во која е остварен претежниот дел од таа соработка.

6. За државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој е упатен на школување или усовршување во странство преку работна организација или институција, пријавата (МС-3) ја доставува работната организација, односно институцијата до надлежниот орган или организација во рок до 30 дена од денот на запишувањето на учебната година и во рок до 30 дена по завршетокот, односно прекинот на школувањето.

7. Под основа на соработка со странство, во смисла на овој упатство, се подразбира општиот или поединечниот правен акт врз основа на кој е остварена таа соработка.

При евидентирањето на податоците за основата на соработката, во соодветен образец се запишува називот на основата на соработката според следната класификација:

- 1) мултилатерален меѓународен договор;
- 2) билатерален меѓународен договор;
- 3) документ на ООН и на други меѓународни и меѓувладини организации;
- 4) заклучоци на министерски конференции, на самити на поврзаните и на КЕБС;
- 5) меѓународна програма за соработка со странство, протокол, записник, размена на пошти и други пишувани акти кои, заради извршување на меѓународен договор, ги склучуваат органите овластени со тие договори;

6) договори за соработка на републиките и автономните покраини со определени региони во странство;

7) договори за соработка на градови и општини од Социјалистичка Федеративна Република Југославија со градови и општини во странство;

8) договори за соработка на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници со соодветни субјекти од странство;

9) акти склучени помеѓу носителите на соработката по друга основа.

8. Под носител на соработката со странство (во интернационалниот текст: носител на соработката), во смисла на овој упатство се подразбира правно или физичко лице кое остварило определени права или обврски спрема правно или физичко лице во странство, односно правно или физичко лице во странство кое остварило определени права и обврски спрема правно или физичко лице во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во областа на науката, културата, просветата, техниката и технологијата.

При евидентирањето на податоците за носителот на соработката од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во соодветен образец се запишува името, односно називот и седиштето, односно живеалиштето на носителот на соработката, според следната класификација:

- 1) организација на здружен труд;
- 2) друга самоуправни организација и заедница;
- 3) орган и организација на општествено-политичка заедница;
- 4) општествено-политичка организација;
- 5) општествена организација;
- 6) здружение на граѓаните;

7) работна група;

8) поединец.

При евидентирањето на податоците за носителот на соработка од странство во соодветен образец се запишува името, односно називот и седиштето, односно живеалиштето на носителот на соработката според следната класификација:

- 1) држава или меѓународна организација;
- 2) орган или организација;
- 3) работна група;
- 4) поединец.

9. Во евиденцијата за соработката со странство, покрај податоците за носителот на соработката со странство се запишуваат името и живеалиштето на учесникот во таа соработка.

Под учесник во соработка со странство, во смисла на ова упатство, се подразбира физичко лице со живеалиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во странство кое, во име на носителот на соработката, учествувало во реализацијата на таа соработка, односно остварило права и обврски на носител на соработката.

10. Податоците за носителот, односно учесникот на соработка кој има седиште, односно живеалиште во странство, ги евидентира и пријавува носителот на соработката од Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

11. Ако во иста форма на соработка со странство учествувале повеќе носители, односно учесници, се евидентираат податоците за сите носители, односно учесници.

12. Евиденцијата на соработката со странство што непосредно ќе ја остварат државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се врши по методолошките принципи што се утврдени со ова упатство за носителите и учесниците на соработката со странство.

13. Под предмет, односно форма на соработка со странство, во смисла на овој правилник, се подразбираат називот и содржината на остварената акција.

Предметот, односно формата на соработка со странство се евидентира според следната класификација:

1) преговори за соработка (состанак на носителите, односно учесниците на соработката од Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странство заради договор за воспоставување на меѓусебна соработка и за нејзината содржина, т.е. форми во рамките на кои ќе се остварува соработката);

2) проект (сложена форма на соработка која подразбира истражување, изработка на проектна документација и применување на тоа истражување);

3) студиски престој (престој на стручњаци од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство или на стручњаци од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради запознавање со научните и другите постигања во определени области на стопанскиот и општествениот живот);

4) стручно образование и усовршување (сите видови школување и усовршување на кадри, специјализации, стручна обука, како и размена на лектори);

5) експертски мисии (ангажирање на врвни стручњаци од страна на специјализирани агенции на ООН и на други организации заради изработка на програми, проекти или заради извршување на други задачи во одделни држави или меѓународни организации);

6) консултантска мисија (упатување на истакнати стручњаци по основа на меѓународни договори заради извршување на определени задачи што најчесто се состојат во анализирање на определени појави, предлагање на мерки за решавање на определени прашања, воведување на соодветни методи во работни и други процеси и сл.);

7) ангажирање на стручни работници;

8) меѓународен собир (учество на конгрес, симпозиум, конференција, во работа на меѓународни органи и работни тела, во редакции на странски издавачи и сл.);

9) фестивал (учество на филмско, театарско, музичко или друго меѓународно натпреварување во областа на науката, културата, просветата, техниката и технологијата);

10) гостување на поединци, помали групи, оркестри, хорови и др.;

11) размена на документација, информации, книги, списанија и други материјали;

12) објавување на трудови и списанија и на други публикации;

13) некомерцијален увоз или испорака на опрема;

14) самостојна истражувачка работа;

15) некомерцијална копродукција (соработка во областа на производството на филм, музички или театарски дела и сл.);

16) учество на саеми и фестивали.

14. Изворите за финансирање на соработката со странство можат да бидат домашни, странски или заеднички.

Податоците за височината на средствата за финансирање на соработката со странство се искажуваат во илјади динари.

15. Учесниците во финансирањето на соработката со странство се евидентираат според класификацијата на носителите на соработката со странство од точка 8 на ова упатство.

16. Заради користење на евидентирани податоци, односно заради добивање на потребните информации за остварената соработка со странство се врши автоматска обработка на податоците врз основа на единствениот проект што го изработува Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка.

17. Евидентирани податоци за остварената соработка со странство ги шифрира и автоматска обработка на тие податоци врши Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, односно надлежните органи во републиките и автономните покраини.

13. Збирните податоци од член 10 на Законот надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина ги доставува до Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, на соодветен медиум.

Збирните податоци се податоци за: државата во која е остварена акцијата, областа на соработката, носителот на соработката во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (матичниот број на организацијата, носителот на соработката во странство (називот, местото, државата или меѓународната организација), дејноста во областа на соработката, потесната специјалност во дејноста, називот на акцијата (со реден број на акцијата), датумот на почетокот и датумот на завршетокот на акцијата, формата на соработката, посредникот или организаторот на акцијата од странство (називот, местото, државата или меѓународната организација), учесникот во акцијата (презимето и името, годината на раѓањето, националноста, степенот на образование, звањето, потесната област на школувањето или усовршувањето), кратката содржина на акцијата, основот на соработката, изворот на финансирањето, износот на финансиските средства (динарски и девизни), називот на проектот со шифра, датумот на почетокот на изработката на проектот, датумот на завршетокот на проектот и главниот истражувач на проектот од Социјалистичка Федеративна Република Југославија (презимето и името, годината на раѓањето, националноста, звањето, матичниот број).

19. Базата на податоците за остварената соработка со странство се користи во рамките на излезите што се утврдени со проектот од точка 16, а врз основа на податоците од точка 20 став 2 на ова упатство.

Базата на податоците ја користат сите субјекти што учествуваат во планирањето, организирањето, насочувањето, финансирањето, остварувањето и евидентирањето на соработката со странство.

20. До Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка податоци за остварената соработка со странство доставуваат сојузните органи на управата и сојузните организации и други сојузни органи, како и општествено-политичките и други општествени организации и здруженија, коморите, засадниците и други самоуправни организации и заедници во федерацијата.

21. Податоците за личниот карактер и податоците означени како тајна уживаат посебна заштита.

Видот на тајноста на податоците од доверлива природа го определува давателот на податоците при пополнувањето на пријавата за остварената соработка со странство, со запишување на една од следните ознаки: „Државна тајна“, „Воена тајна“, „Службена тајна“ или „Деловна тајна“, додавајќи го и соодветниот степен на тајноста: „Строго доверливо“, „Доверливо“ или „Интерно“.

22. Податоците за остварената соработка со странство се искажуваат на единствениот обрасци МС-1, МС-2, МС-3 и МС-4, што се отпечатени кон ова упатство и претставуваат негов составен дел.

23. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 06-00-19/82-23

15 септември 1982 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за меѓународна
научна, просветно-културна и
техничка соработка,
Миленко Зрелец, с. р.

Сојузен завод за меѓународна научна,
просветно-културна и техничка соработка

MC-1

Страна 1

ПРИЈАВА

За научна, културна, просветна, техничка
и технолошка соработка со странство

MC10001

1 7

Вид на промената

Социјалистичка република — САН

Година

Реден број во годината

Шифра на акцијата

Ознака на соработката

Билатерална/мултилатерална/трипартитна соработка

ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СОРАБОТКАТА ВО СФРЈ

1. Назив на органот-организацијата (60)

MC10002

1 7

17

2. Место, улица, број и општина на седиштето на
органот-организацијата

MC10003

1 7

3. Матичен број на органот-организацијата

17

23

ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СОРАБОТКАТА ОД
СТРАНСТВО

4. Назив на носителот-партнерот (100)

MC10004

1 7

17

MC10005

1 7

17

MC10006

1 7

5. Држава или меѓународна организација

17

19

20

23

6. Место (30)

24

7. Назив на посредникот или организаторот (100)

MC10007

1 7

17

MC10008

1 7

17

MC10009

1 7

8. Држава или меѓународна организација

17

19

20

23

9. Место (30)

24

MC-1

Страна 2

10. Назив на акцијата или проектот (200)

MC10010

1 7

17

MC10011

1 7

17

MC10012

1 7

17

MC10013

1 7

17

11. Краток опис на содржината на акцијата или на целите на проектот (види го Упатството) (350)

MC10020

1 7

17

MC10021

1 7

17

MC10022

1 7

17

MC10023

1 7

17

MC10024

1 7

17

MC10025

1 7

17

MC10026

1 7

17

12. Назив на делото или претставата и сл. (100)

MC10035

1 7

17

MC10036

1 7

17

13. Назив на наградата или признанието за дело во врска со акцијата (50)

MC10037

1 7

17

14. Назив или вид на ансамблот, групата и сл. (50)

MC10038

1 7

17

MC10039

1 7

15. Држава во која акцијата се остварува

| | | | |

17 19

16. Место во кое акцијата се остварува (30)

20

MC10040

1 7

17. Датум на почетокот на акцијата или работата врз проектот

| | | | |

17 22

18. Рок на завршетокот на акцијата или проектот (да се запише датумот)

| | | | |

23 28

19. Датум на завршетокот на акцијата или проектот

| | | | |

29 34

20. Вкупен број на учесници во акцијата (податоците за учесниците се запишуваат на стр. 5)

| | | | |

35 37

MC-1

Страна 4

MC10056

1 7

27. Област на соработката

17

Научна. ... 1

Просветна ... 2

Културна ... 3

Техничко-технолошка ... 4

28. Дејност во областа на соработката

18 23

29. Форма на соработката

24 26

30. Извори на финансирање и износ на средства:

	000 дин.	000 дев. дин.
Сопствени средства на организацијата	27	31
Средства на СИЗ (да се наведе називот)	28 30 32 34	36 38 40 42

Средства од буџетот (да се наведе називот)

43 45 47 49 51 53

Средства од други домашни извори
(да се наведе називот)

54 56 58 60 62

Средства од странски извори
(да се наведе називот)

63 65 67 69 71

31. Тајност на податоците:

Вид на тајната

72

Степен на тајноста

73

Датум на пополнувањето на
пријаватаЛице што ја пополнило
пријаватаОдговорен раководител на органот,
организацијата или заедницата,

Телефон

М.П.

MC-1

Страна 5

ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

- (a) Научно звање
 (б) Презиме и име (30)
 (в) Матичен број (само за граѓаните на СФРЈ)
 (г) Година на раѓањето
 (д) Највисок степен на стручна подготовка и област на образованието
 (е) Знаење на странски јазици
 (е) Потесна специјалност (50)
 (ж) Назив на делото, предавањето, рефератот и сл. во врска со акцијата (100)
 (з) Назив на наградата или на признанието за дело во врска со акцијата (50)

MC1 01
1 3 6 7

(a) 17 21 Реден број на учесниците 4 5

(б) 22

MC1 02
1 3 6 7

(в) 17 29 (г) 30 31

(е) 32 33 34 35

(ф) 36 37 38

MC1 03
1 3 6 7

(г) 17

MC1 04
1 3 6 7

(х) 17

MC1 05
1 3 6 7

17

MC1 06
1 3 6 7

(u) 17

MC1 01
1 3 6 7

(a) 17 21 Реден број на учесниците 4 5

(б) 22

MC1 02
1 3 6 7

(в) 17 29 (г) 30 31

(е) 32 33 34 35

(ф) 36 37 38

MC1 03
1 3 6 7

(г) 17

MC1 04
1 3 6 7

(х) 17

MC1 05
1 3 6 7

17

MC1 06
1 3 6 7

(u) 17

Сојузен завод за меѓународна научна,
просветно-културна и техничка соработка

MC-2

Страна 1

ПРИЈАВА

за научна, културна, просветна, техничка и технолошка
соработка што непосредно, без посредство на орган-
организацијата, ја остварил државјанинот на СФРЈ

MC20001

7

Вид на промената

Социјалистичка република — САН

Година

Реден број во годината

Шифра на акцијата

Билатерална/мултилатерална/трипартитна соработка

8
9
10 11
12 16
17 21
22

ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СОРАБОТКАТА ВО СФРЈ

1. Презиме и име (30)

23

MC20002

1

7

2. Научно звање

3. Највисок степен на стручна подготовка и област на
образованието

4. Потесна специјалност (50)

26

MC20003

1

7

5. Значење на странски јазици

6. Матичен број

7. Година на раѓањето

8. Место и општина на постојаниот престој

9. Улица и број (40)

17

17 21
22 23 24 25

17 19

20 32

33 34
35 41

MC20004

1

7

MC-2

Страна 2

ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СОРАБОТКАТА ОД
СТРАНСТВО

MC20005

1 7

MC20006

1 7

MC20007

1 7

10. Назив на носителот-партнерот (100)

17

11. Држава или меѓународна организација

17

17 19 20 23

12. Место (30)

24

13. Назив на акцијата (200)

MC20010

1 7

MC20011

1 7

MC20012

1 7

MC20013

1 7

17

17

17

17

14. Краток опис на содржината на акцијата (350)

MC20018

1 7

MC20019

1 7

MC20020

1 7

MC20021

1 7

MC20022

1 7

MC20023

1 7

MC20024

1 7

17

17

17

17

17

17

17

15. Држава во која се остварува акцијата

17 19

MC20030

1 7

16. Место во кое се остварува акцијата (30)

20

MC20031

1 7

17. Датум на почетокот на акцијата

17 22

18. Рок на завршетокот на акцијата
(да се запише датумот)

17 22

19. Датум на завршетокот на акцијата

23 28

20. Назив на делото, предавање, реферат,
специјалистички, магистарски или докторски труд,
соопштение и др. (100)

29 34

MC20032

1 7

MC20033

1 7

17

17

21. Назив на наградата или признанието за дело во врска со акцијата (50)

MC20034

1 7

17

MC-2

Страна 3

MC20035

1 7

22. Област на соработката:

17	18	20
----	----	----

Научна ... 1
 Просветна ... 2
 Културна ... 3
 Техничко-технолошка ... 4

23. Дејност во областа на соработката

21	26
----	----

24. Степен на образование или усовршување што се стекнува:

27	28
----	----

Средна стручна подготовка (ССП) ... 03
 Виша стручна подготовка (ВШП) ... 04
 Висока стручна подготовка (ВСП) ... 05
 Постдипломско образование (МР) ... 06
 Докторат (ДР) ... 07
 Постдокторат ... 08
 Специјализација ... 09
 Курсеви и семинари ... 10

25. Потесна област на школувањето — специјализацијата или усовршувањето (100)

MC20036

1 7

17

MC20037

1 7

17

Датум на пополнувањето
на пријавата

_____ 19 _____ године

Потпис на учесникот

Телефон _____

MC-3

Страна 2

ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕСНИК НА ШКОЛУВАЊЕ ИЛИ
УСОВРШУВАЊЕMC30007
1 7

7. Презиме и име (30)

17

MC30008
1 7

8. Матичен број

17

9. Датум на раѓањето

30

29

10. Националност (20)

35

36 37

38

11. Државјанство (20)

MC30009
1 7
MC30010
1 7

12. Држава

17

19

13. Место на постојаниот престој (30)

20

14. Улица и број (40)

17

MC30011
1 715. Назив на установата во која се врши школување или
усовршување (100)

17

MC30012
1 7
MC30013
1 7

16. Држава

17

19

17. Место (30)

20

MC30015
1 7

18. Која година се запишува (само ученици и студенти)

17

19. Датум на првото запишување во училиштето

18

23

20. Датум на завршетокот на школувањето

24

29

21. Ако акцијата е остварена во рамките на проект или
на некоја друга сложена форма на соработка, да се
наведе нејзината шифра и називот

Шифра

30

59

Назив

МС-3

Страна 3

МС30016
1 7

22. Степен на образование или усовршување што се стекнува:

17 18

Средна стручна подготовка (ССП)	... 03
Виша стручна подготовка (ВШП)	... 04
Висока стручна подготовка (ВСП)	... 05
Постдипломско образование (МР)	... 06
Докторат (ДР)	... 07
Постдокторат	... 08
Специјализација	... 09
Курсеви и семинари	... 10
Подготвителна настава	... 11

23. Потесна област на школување — специјализација или усовршување (100)

19

МС30017
1 7

17

24. Назив на специјалистичкиот, магистарскиот или докторскиот труд — теза (100)

17

МС30018
1 7МС30019
1 7

17

МС30020
1 7

25. Основ на соработката:

17 18

Меѓународни договори на организациите, односно носителите на соработката	... 1
Спогодби за соработката кај градовите и општините	... 2
Спогодби на републиките односно автономните покраини за соработка со регионите во странство	... 3
Билатерални меѓународни договори, спогодби, конвенции, програми, протоколи, размени на ноти	... 4
Мултилатерални меѓународни договори, спогодби, конвенции, програми, протоколи, размени на ноти	... 5
Документи на ООН и на други меѓународни и меѓувладини организации	... 6
Заклучоци на министерски конференции, самити на невврзаните, КЕБС и на др.	... 7
Личен контакт	... 8
Друго	... 9

MC-3

Страна 4

26. Назив на меѓународниот договор односно актот врз основа на кој се остварува соработката (200)

19

MC30021

1 7

17

MC30022

1 7

17

MC30023

1 7

17

27. Назив на актот склучен меѓу носителите на соработката врз основа на меѓународен договор или по друг основ (200)

MC30030

1 7

17

MC30031

1 7

17

MC30032

1 7

17

MC30033

1 7

17

28. Извори на финансирање на соработката:

MC30035

1 7

Сопствени средства на лицата на школување или усовршување

... 6

17

Средства од странски извори

... 5

18

Средства од домашни извори

... 4

19

Датум на пополнувањето на пријавата

_____ 19 ____ година

Лице што ја пополнило пријавата

Телефон _____

Одговорен раководител на органот, организацијата или заедницата,

М.П.

Сојузен завод за меѓународна научна,
просветно-културна и техничка соработка

MC-4

Страна 1

ПРИЈАВА
за остварена научна, културна, просветно-техничка
и технолошка соработка со странство

MC40001

1 7

Вид на промената

Социјалистичка република — САН

Година

Реден број во годината

Билатерална/мултилатерална/трипартитна соработка

ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СОРАБОТКАТА ВО
СФРЈ

1. Назив на органот-организацијата (60)

18

2. Место, улица, број, општина на седиштето на органот-
организацијата

MC40002

1 7

3. Матичен број на органот-организацијата

4. Област на соработка:

Научна

... 1

Просветна

... 2

Културна

... 3

Техничко-технолошка

... 4

5. Годишната за која се поднесува пријава

Датум на пополнувањето на
пријавата

Лице што ја пополнило
пријавата

Одговорен раководител на органот,
организацијата или заедницата,

Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА СОРАБОТКАТА

MC-4

Страна 2

MC4 01
1 3 6 7

Реден број

6. Назив на странскиот партнер (100)

4 5

17

MC4 02
1 3 6 7

17

MC4 03
1 3 6 7

7. Држава или меѓународна организација

17 19 20 23

8. Место (30)

24

MC4 04
1 3 6 7

9. Книги и брошури

Примено Испратено

17 20 21 24

10. Списанија

25 28 29 32

11. Филмови

33 36 37 40

12. Научно-технички информации, документација и software

41 44 45 48

13. Мостри и материјали

49 52 53 56

14. Патенти и лиценци

57 60 61 64

MC4 05
1 3 6 7

15. Учебници и учила

17 20 21 24

16. Преведување на дела

25 28 29 32

17. Издавање и публикување на дела

33 36 37 40

18. Програми

41 44 45 48

19. Друго

49 52 53 56

MC4 01
1 3 6 7

Реден број

6. Назив на странскиот партнер (100)

4 5

17

MC4 02
1 3 6 7

17

MC4 03
1 3 6 7

7. Држава или меѓународна организација

17 19 20 23

8. Место (30)

24

MC4 04
1 3 6 7

9. Книги и брошури

Примено Испратено

17 20 21 24

10. Списанија

25 28 29 32

11. Филмови

33 36 37 40

12. Научно-технички информации, документација и software

41 44 45 48

13. Мостри и материјали

49 52 53 56

14. Патенти и лиценци

57 60 61 64

MC4 05
1 3 6 7

15. Учебници и учила

17 20 21 24

16. Преведување на дела

25 28 29 32

17. Издавање и публикување на дела

33 36 37 40

18. Програми

41 44 45 48

19. Друго

49 52 53 56

709.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81) и член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/77 и 26/78), а по претходно прибавено мислење од Здружението на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82 и 32/82), во Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките, кој претставува составен дел на таа одлука, се вршат следните дополненија:

1) во точка 15а, по аналитичката сметка 1411, се додава нова аналитичка сметка 1412, која гласи:

„1412 — Издвоена обврска на резервите на банките кај Народната банка на Југославија по основ на депозити на граѓаните“;

2) по точка 21б се додава нова точка 21в, која гласи:

„21в сметка 241 — Задолжителна резерва на банките кај народната банка;
2410 — Задолжителна резерва на банките кај народната банка;
2412 — Задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на депозити на граѓаните“;

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 50

21 октомври 1982 година

Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

„НАРОДНЕ НОВИНЕ“ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Во „Народне новине“ службен лист на Социјалистичка Република Хрватска во број 1 од 15 јануари 1982 година се објавени:

Одлука за основицата на осигурувањето која служи за определување на правата од здравствено-то осигурување и за пресметување и уплатување на придонесот за тоа осигурување на лицата што во текот на 1982 година ќе стекнат својство на осигуреници;

Одлука за основиците на осигурувањето што служат за определување на правата од здравствено-то осигурување и за пресметување и уплатување на придонесот за тоа осигурување;

Одлука за утврдување на основицата на осигурувањето како аконтација на осигурениците што не доставиле ренисија за утврдување на основицата на данокот од личен доход односно на годишниот паушален износ на данокот од личен доход;

Одлука за исклучителното распоредување на осигурениците во основица на осигурувањето пониска од најниската основица;

Одлука за основицата на осигурувањето што служи за определување на правата од здравствено-то осигурување и за пресметување и уплатување на придонесот за тоа осигурување на лицата на кои им е признато својство на осигуреници врз основа на вршење на домашни ракотворби.

Во број 2 од 19 јануари 1982 година е објавена:

Одлука за насочување и користење на приходите остварени врз основа на зголемување на средствата за посебни намени содржани во цената на течните горива.

Во број 4 од 23 јануари 1982 година е објавена:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за посебните услови и критериуми од кои се смета дека на осигурениците-индивидуалните земјоделци вршењето на земјоделската дејност односно риболовот им е единствено или главна занимање.

Во број 5 од 2 февруари 1982 година е објавена:

Одлука за надоместот за уверение за здравствената состојба на животните.

Во број 7 од 16 февруари 1982 година се објавени:

Закон за измени и дополненија на Законот за данокот на промет на недвижности и права;

Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување на дел од средствата за програмите за развој во земјоделството со кои се поттикнува производството на месо и млеко во 1981 и 1982 година.

Во број 8 од 23 февруари 1982 година се објавени:

Одлука за давање согласност на одредбите од Самзуправната спогодба за здружување во Сеучилиштето во Загреб;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за униформата, ознаките на звањата, вооружувањето и опремата на припадниците на стражата и за роковите на траењето;

Правилник за постапката за пријавување на инвестициони програми заради усогласување на капиталите;

Упатство за следење на растежот на определени издатоци што ги товарат материјалните трошоци;

Список на групациите за самоуправно спогодување за условите на стекнување на доходот и за распоредување на доходот и на чистиот доход како и за распределбата на средствата за лични доходи;

Список на просечниот процент на учеството на трошоците за репрезентација во вкупниот приход односно во приходот според групите на дејностите врз основа на податоците од завршните сметки за 1980 година;

Список на просечно исплатениот чист личен доход за гранка на дејност врз основа на податоците од периодичните сметки на организацијата на здружен труд за периодот јануари — септември 1981 година на ниво на СР Хрватска;

Во број 9 од 1 март 1982 година се објавени:

Одлука за начинот на формирањето на цените за свезо месо во продажба на големо и на мало;

Упатство за начинот на вклучувањето на деца со поголеми тешкотии во психичкиот развој во посебни организации за воспитание и образование;

Во број 10 од 9 март 1982 година се објавени:

Закон за измени и дополненија на Законот за даноците на граѓаните;

Закон за измена на Законот за единствениот матичен број на граѓаните;

Одлука за насочување на средствата на депозитот на општествено-политичките заедници кај Народната банка на Хрватска во 1982 година;

Одлука за надоместот на разликата во цената на превозот на СОЗТ ЖТП — Железнички транспорт Загреб за 1981 година;

Решение за измена на Решението за определување на организациите на здружен труд од здравството за вршење на здравствени прегледи за психиката и физичката способност за управување со возила на моторен погон.

Во број 11 од 16 март 1982 година се објавени:

Одлука за одобрение на Финансискиот план на Дирекцијата за републички стоковни резерви во 1982 година;

Одлука за именување на претседател и три члена на Одборот за доделување на „Наградата д-р Марија Шлезингер“;

Одлука за усвојување на Завршната сметка на Самоуправната интересна заедница за пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители и превозниците на Хрватска за 1981 година;

Одлука за усвојување на Завршната сметка на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на самостојните занаетчи, на угостителите и превозниците на Хрватска за 1981 година;

Одлука за надоместите на потрошувачите на електрична енергија;

Измена и дополнителни на Статутот на Стопанската комора на Хрватска;

Измени и дополненија на Списокот на просечниот процент на учеството на трошоците за репрезентација во вкупниот приход односно во приходот по гранки на дејност врз основа на податоците од завршната сметка за 1980 година;

Во број 12 од 23 март 1982 година се објавени:

Одлука за избор на делегација на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска во Собрание-

то на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за регистрација на возила;

Договор за основите на Општествениот план на Социјалистичка Република Хрватска за политиката на регионалниот развој и развојот на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1981 — 1985 година;

Самоуправна спогодба за измени на Самоуправната спогодба за определување на височината на надоместите што се плаќаат за друмски моторни возила и за нивните приклучни возила во единствени износи за СР Хрватска;

Одлука за усогласување на пензиите и паричните надомести за телесно оштетување од 1 јануари 1982 година;

Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање;

Одлука за усогласување на надоместите на личниот доход и на привремените надомести во 1982 година;

Одлука за измени на Одлуката за височината на приходите на домаќинствата на корисниците на пензија од кои зависи стекнувањето на правото за заштитен додток кон пензијата;

Одлука за измени на Одлуката за условите под кои се смета дека осигуреникот ги издржувал членовите на семејството, како и за условите на престанок на правото на семејна пензија поради настани промени во имотната состојба односно во приходите;

Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи во поранешни години според нивото на личните доходи од 1981 година;

Одлука за височината на додатокот за помош и нега;

Одлука за надоместот за трошоците за сместување и исхрана за време на професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето на корисникот;

Одлука за измени на Одлуката за основните на осигурување што се земаат за пресметување и плаќање на придонесот и за определување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за лица што самостојно вршат дејност со личен труд;

Одлука за измени на Одлуката за другите износи на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на лица осигурени под определени околности;

Одлука за измени на Одлуката за основните и придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на осигурениците вработени во странство;

Одлука за стапката за издвојување на средства за исплата на еднократна парична помош во 1982 година.

Во број 13 од 30 март 1982 година се објавени:

Закон за задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

Одлука за насочување и користење на приходите остварени врз основа на зголемување на средствата за посебни намени содржани во цената на течни горива;

Самоуправна спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за основање на Само-

управна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на самостојните занаетчиј, угостителите и превозниците на Хрватска;

Одлука за утврдување на склучувањето на Самоуправна спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на самостојните занаетчиј, угостителите и превозниците на СР Хрватска;

Статутарна одлука за измени и дополненија на Статутот на Самоуправната интересна заедница за здравството и здравственото осигурување на самостојните занаетчиј, угостителите и превозниците на СР Хрватска.

Во број 14 од 6 април 1982 година се објавени:

Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства на Фондот на заедничките резерви во Републиката во периодот од 1981—1985 година за создавање услови за успешно работење на работните организации здружени во Сложената организација на здружен труд на индустријата на алуминиум „Борис Кидрич“ Шибеник;

Закон за измени и дополненија на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци;

Измени и дополненија на Буџетот на Социјалистичка Република Хрватска за 1982 година;

Закон за дополненија на Законот за извршување на Буџетот на Социјалистичка Република Хрватска за 1982 година;

Одлука за поведување постапка за измена и дополненија на Плановите за периодот од 1981—1985 година;

Решение за утврдување на височината на цената на чинењето на личната карта;

Решение за дополненија на Решението за определување на работните организации од здравството што можат да вршат здравствен преглед и имунизација на членовите на екипажот на поморските бродови и на пловилата во внатрешната пловидба;

Одлука за распишување избори за делегати на Собранието на Сојузот на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување на Хрватска;

Одлука за бројот на делегатите што ги делегира одделно собрание односно собор на собранието на заедницата на работниците и земјоделците и Заедницата на занаетчиите, како и времето до кога треба да се изврши делегирање на делегати во Собранието на Сојузот на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување на Хрватска;

Привремена одлука за височината на додатокот за помош и нега;

Привремена одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање;

Привремена одлука за усогласување на пензиите и паричните надомести од 1 јануари 1982 година;

Одлука за непосредното учествување на корисниците и на членовите на нивните семејства за дел од трошоците при користењето на здравствената заштита (партиципација);

Самоуправна спогодба за начинот на пропишување и издавањето и наплатувањето на лекови за корисниците на здравствената заштита на територијата на СР Хрватска.

СОДРЖИНА:

Страна

699. Закон за дополненија на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година — 1521
700. Закон за обезбедување средства на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Заедничкиот фонд за примарни производи — 1521
701. Закон за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 — — — 1522
702. Одлука за формирање Одбор за одбележување на 40-годишнината на Iрвото и Второто заседание на АВНОЈ — — — 1529
703. Одлука за потврдување на Завршната сметка и на Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1981 година — — — — 1529
704. Одлука за усвојување на иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествен договор за организирањето и финансирањето на 26. светско првенство во линг-поинг 1981 година во Нови Сад — — — — 1530
705. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините усвоени по повод разгледувањето на извештајот на Сојузниот извршен совет за спроведувањето на заклучоците на Соборот на републиките и покраините од 15 и 16 јули 1982 година — — — — 1530
706. Одлука за условите за увоз на сировини и на друг репродукционен материјал заради производство на стоки за извоз кои се наплатуваат во конвертибилни девизи — 1532
707. Одлука за дополненија на Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за дилари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи — — — — — 1533
708. Упатство за единствените методолошки принципи за начинот на водење и користење на евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство — — 1533
709. Одлука за дополненија на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките — — — — — 1550

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.